

20141063058

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 10-а од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА НАДЗОР КАЈ АКВАТИЧНИ ЖИВОТНИ ВРЗ ОСНОВА НА АНАЛИЗА НА РИЗИК (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат дополнителните услови за надзор кај акватичните животни врз основа на анализа на ризик заради утврдување на здравствената состојба и унапредување на нивото на здравствена заштита на животните во објектите за производство на аквакултура.

Член 2

Спроведувањето на дополнителните услови за надзор врз основа на анализа на ризик во објектите за производство на аквакултура се врши согласно упатствата дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1699/5
8 јули 2014 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Дејан Рунтевски, с.р

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Советот 2008/896/ЕЗ од 20 ноември 2008 година за насоки за програма за надзор на здравствена заштита кај акватичните животни заснована на проценка на ризик согласно директива на Советот 2006/88/ЕЗ. Целекс број 32008L0896

Упатство за спроведување на дополнителни услови за надзор врз основа на анализа на ризик во објектите за производство на аквакултура

1. Содржина на прегледот

1.1. Проверка на евиденција и клинички преглед

Секој преглед/контрола на одгледувалиште или област каде се одгледуваат мекотели треба да опфаќа проверка на евиденцијата од член 7 од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура*ⁱ и особено се проверува евиденцијата на смртност со што се овозможува проценка на здравствениот статус на одгледувалиштето или област каде се одгледуваат мекотели.

Прегледот се врши на репрезентативен примерок на мостри од секоја епидемиолошка единица.

Клиничкиот преглед опфаќа надворешен и внатрешен преглед на репрезентативен примерок на мостри од свежо угинати риби или слабо витални риби или риби пред угинување со цел откривање на патолошки промени. Целта на прегледот е откривање на болести од листата дадена во Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат*ⁱⁱ.

Ако со клиничкиот преглед се постави сомнеж на присуство на болест од листата дадена во Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат тогаш се земаат мостри од одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели за лабораториско испитување

Мерките кои се применуваат во сличај на сомнеж и/или потврда на болест од листата се пропишани во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни*ⁱⁱⁱ.

1.2. Земање на мостри и лабораториско испитување

Мостри за лабораториско испитување не се земаат при секој клинички преглед. Одлука дали да се земат мостри за лабораториско испитување се донесува врз основа на проверка на евиденцијата/записите на одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели, при прегледот на акватичните животни и останати други релевантни информации.

2. Лица кои се вклучени во спроведувањето на надзорот

Контролите кои се составен дел на програмата за надзор на акватичните животни која е заснована на проценка на ризик ги спроведуваат официјалните ветеринари.

3. Фреквенција на прегледи

Во Прилог 2 од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура*^{iv} е пропишана препорачана фреквенција за спроведување на официјални контроли на одгледувалиштата или области каде се одгледуваат мекотели. Фреквенцијата на контроли се темели на:

(а) здравствениот статус на земјата, зоната или одделот во однос на не-егзотични болести наведени во листат на болести дадена во Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат*^v и

(б) степенот на ризик во одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели во однос на пренос и ширење на болести.

4. Здравствениот статус на одгледувалиштата и области каде се одгледуваат мекотели

Во Прилог 2 од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура*^{vi} направени се разлики на здравствениот статус на одгледувалиштата и области каде се одгледуваат мекотели на следните категории:

Категорија I

(а) Одгледувалиште или област каде се одгледуваат мекотели прогласено за „слободно“ согласно член 16-а, став (1), точка 1) или точка 2) или член 16-б, став (1) точка 1) или точка 2) од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура врз основа на:

– отсуство на акватични видови на животни приемливи за болеста во земјата, зоната или одделот; или

– неможност причинителот на болеста да опстане/преживее во земјата, зоната или одделот односно во водните извори во земјата, зоната или одделот;

(б) Одгледувалиште или област каде се одгледуваат мекотели прогласено за „слободно“ во согласност со член 16-а, став (1), точка 3) или член 16-б, став (1) точка 3) од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура.

Категорија II

Одгледувалиште или област каде се одгледуваат мекотели не е прогласено за слободно од болест но е опфатено со програма на надзор која има за цел постигнување на статус „слободен“ на една или повеќе болести од листата од Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат.

Категорија III

Нема податоци дека одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели е заразено и не е опфатено со програма за надзор која има за цел постигнување на статус „слободен“ на една или повеќе болести од листата од Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат.

Категорија IV

Постојат податоци дека одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели е заразено, но/и е опфатено со програма за надзор која има за цел постигнување на статус „слободен“ на една или повеќе болести од листат од Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат.

Категорија V

Постојат податоци дека одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели е заразено и се применуваат минималните контролни мерки кои се пропишани во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни *^{vii}.

Во зависност од потребата официјалните прегледи/контроли кои се спроведуваат во рамките на програмата на надзор кој се заснова на проценка на ризик, се комбинира со:

(а) официјални контроли/прегледи кои се спроведуваат во рамките на програмата за надзор или искоренување во согласност со Законот за ветеринарно здравство и подзконските прописи од областа на ветеринарно здравство (за зони или оддели од категорија II и IV);

(б) со било кој надзор кој се спроведува заради задржување на здравствен статус „слободен“ од болест (за зони или оддели од категорија I кои се прогласени за слободни);

(в) со било кој надзор кој се спроведува како дел од мерките пропишани во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни (за зони или оддели од категорија V):

При изготвување на програма за надзор на здравствениот статус кај животните заснован на анализа на ризик се има во предвид следното:

(а) за одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели кои се наоѓаат во оддели со здравствен статус од категорија II и IV, фреквенцијата на официјалните контроли кои треба да бидат опфатени со програмата на надзор или искоренување треба да биде поголема од онаа која е предвидена во Прилог 2 од Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура и затоа не е потребно донесување на посебни услови во однос на фреквенциите на официјална контрола на одгледувалиштата и области каде се одгледуваат мекотели лоцирани во делови кои се веќе опфатени со овие програми;

(б) посебни услови за фреквенција на официјалните контроли во рамките на програмата за надзор заснована на анализа на ризик може да се побараат за одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели во оддели со здравствен статус од категорија I, III и V, зависно од посебни околности и национални одредби;

(в) треба да се има во предвид дека одгледувалиштата и областите каде се одгледуваат мекотели може да имаат различен здравствен статус во однос на различни болести, особено кога на одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели се присутни врсти на животни кои се приемливи на една или повеќе не-егзотични болести од листата*¹.

¹ Пр. одгледувалиште каде се одгледува виножитна пастрмка може да биде слободно од Инфективна анемија кај лосос (ИСА) (категија I), да биде во категорија II (одобрена програма за надзор на Вирусна хеморагична септикемија ВХС и да има непознат статус во однос на Инфективна хематопоетска некроза (ИХН) (категија III)

5. *Одредување на степенот на ризик на одгледувалиштата и областите каде се одгледуваат мекотели*

5.1. Општи карактеристики

Степенот на ризик на одгледувалиштата и области каде се одгледуваат мекотели е различна не само помеѓу делови со различен здравствен статус туку и во делови со ист здравствен статус^{*2}.

Во точка 5.2. од овој Прилог се дадени фактори на ризик кои се важни за одредување на степенот на ризик за одгледувалиштата или области каде се одгледуваат мекотели.

Во точка 5.3 од овој Прилог дадени се модели кои можат да се користат за класификација на одгледувалиштата и области каде се одгледуваат мекотели како делови со низок среден и висок степен на ризик. За одредување на степенот на ризик на одгледувалиштето и областа каде се одгледуваат мекотели може да се користат и други модели доколку истите се сметаат за посоодветни во дадената ситуација.

Во ова упатство не се обезбедени информации за начинот на кој моделите дадени во точка 5.3. од овој Прилог ќе се применуваат. Агенцијата за храна и ветеринарство може да:

(а) примени модел на секое одгледувалиште и област каде се одгледуваат мекотели поединечно, за одредување на поединечен степен на ризик, или

(б) применува модел на евидентирање на различни одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели на одредена територија и одредува кои категориите на одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели имаат низок, среден или висок степен на ризик.

5.2. Фактори на ризик

Факторите на ризик се важни за одредување на степенот на ризик на одгледувалиштата или области каде се одгледуваат мекотели. Истите вклучуваат но не се ограничени само на:

(а) директно ширење на болеста преку вода;

(б) движење/ транспорт на акватични животни;

(в) вид на производство;

(г) вид на акватични животни кои се одгледуваат;

(д) биосигурносен систем, вклучително вештини на вработените и обуки;

(ѓ) густината на одгледувалишта и областите каде се одгледуваат мекотели и објекти за преработка во делот каде се одгледувалиштата и областите каде се одгледуваат мекотели;

(е) близина на одгледувалиштата и областите во кои одгледуваат на мекотели, кои се категоризирани со понизок здравствен статус од одгледувалиштето или области каде се одгледуваат мекотели кое е предмет на категоризација;

² На пример одгледувалиште кое е прогласено за слободно од неегзотична болест од листата, претставува низок ризик за ширење на таквата болест, но одгледувалиштето кое произведува сопствен подмладок претставува многу помал ризик отколку одгледувалиште кое подмладокот го купува од еден или повеќе различни снабдувачи.

(ж) евиденција на записи за здравствениот статус на одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели и други одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели кои се наоѓаат во тоа епидемиолошко област;

(з) присутност на причинителот на болеста кај диви водни животни кои живеат во близина на одгледувалиштата или област каде се одгледуваат мекотели;

(с) ризик/опасност предизвикана од близината на човечкиот фактор на одгледувалиштата или области на кои се одгледуваат мекотели;

(и) грабливци или птици кои имаат пристап до одгледувалиштата или области каде се одгледуваат мекотели.

Употребата на покомплексен систем на проценка на степенот на ризик во одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели имајќи ги во предвид сите фактори на ризик може да се изврши прецизно класифицирање на одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели во согласност со нивниот степен на ризик. Овој систем е скап, одзема време и понатамошното разгледување/анализирање на различните фактори на севкупниот ризик претставува комплексна постапка.

Имајќи во предвид потешкотијата за користење на сложен систем за класифицирање на одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели најчесто се имаат во предвид следните фактори на ризик:

(а) директно ширење на болеста преку вода како резултат на близината на одгледувалиштата и област каде се одгледуваат мекотели;

(б) движење на акватичните животни.

Овие два фактора на ризик се важни без оглед на типот на производство, видот на акватични животни кои се одгледуваат на одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели и болеста.

5.3. Модел на одредување на степенот на ризик во одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели

Моделот за одредување на степенот на ризик (висок/ среден/ низок) во одгледувалиштата или областите каде се одгледуваат мекотели е во 3 чекори:

Чекор I.: Проценка на веројатноста на пренос на болести во одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели;

Чекор II.: Проценка на веројатноста на ширење на болеста од одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели

Чекор III.: Проценка на степенот на ризик со комбинирање на чекорите I и II.

Чекор I.

Проценка на веројатноста на пренос на болести во одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели

Веројатност на пренос на болестите преку вода и пренос поради географската близина на одгледувалиштата или области за одгледување на мекотели	Веројатност на пренос на болести со движење и пренос на аквакултура	Степен на ризик
Висок	Висок	Висок
Висок	Низок	Среден
Низок	Висок	Среден
Низок	Низок	Низок

Чекор II.

Проценка на веројатноста на ширење на болеста од одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели

Веројатност на ширење на болеста по воден пат и поради географската близина на одгледувалиштата или области каде се одгледуваат мекотели	Веројатност на ширење на болеста преку движење / транспорт на акватични животни	Степен на ризик
Висок	Висок	Висок
Висок	Низок	Среден
Низок	Висок	Среден
Низок	Низок	Низок

Чекор III

Проценка на степенот на ризик со комбинирање на чекорите I и II

Чекор I

Веројатност за внес на болест

Висока

Средна

Ниска

С	В	В
Н	С	В
Н	Н	С
Ниска	Средна	Висока

Чекор II

Веројатност на ширење на болест

5.4. Степен на ризик за одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели кои спаѓаат во категорија I во однос на здравствениот статус

Одгледувалиштата и области каде се одгледуваат мекотели во кои не се одгледуваат врсти на акватични животни кои не се приемчиви за не-егзотични болести од листата во Прилог I Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат*^{viii}. се смета дека имаат низок степен на ризик. Како резултат на тоа нема потреба во рамките на надзор на здравствената состојба кај животните врз основа на проценка на ризик да се вклучи различна фреквенција на прегледите/контролите кои ги спроведуваат официјалните ветеринари.

Одгледувалиштата и областите каде се одгледуваат мекотели може да имаат различен степен на ризик во однос на преносот и ширењето на не-егзотичните болести од листа со болести или особено опасни заразни болести. Врз основа на ова може да се направи класифицирање на одгледувалиштата или области каде се одгледуваат мекотели во согласност со нивниот степен на ризик и на тој начин да се направи разлика во степенот на надзор и контрола. На овој начин може да се направи оптимално користење на ресурсите.

5.5. Проценка на веројатноста на пренос и ширење на болести преку вода поради географската близина на одгледувалиштата и области каде се одгледуваат мекотели

Одгледувалиштата и областите каде се одгледуваат мекотели имаат низок ризик во преносот и ширењето на болеста доколку од изворот или испустот со вода или околината во која се наоѓа одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели се смета дека може да обезбеди одреден степен на заштита од внесување и ширење на причинител на болест. Ризикот од пренос и ширење на болеста на или од одгледувалиште или област каде се одгледуваат мекотели преку вода и како резултат на географската близина на одгледувалиштето и областа каде се одгледуваат мекотели значително се разликува (на пример: во затворен систем на кружење на водата која се црпи од извори и каде отпадната вода се дезинфицира (многу низок ризик) до кафезно одгледувалиште со голем број на други одгледувалишта во негова близина (многу висок ризик)

Моделот од точка 5.3 на овој Прилог прави разлика само помеѓу висока и ниска веројатност за ширење на болеста преку вода како резултат на географската близина на одгледувалиштата и област каде се одгледуваат мекотели.

Примерите дадени во оваа точка може да се смета дека претставуваат ниска веројатност за пренос и ширење на болеста со преку вода и поради географската близина на одгледувалиште и област на кое се одгледуваат мекотели.

Примерите дадени во оваа точка не ги опфаќаат сите можни сценарија и затоа не смее да се заклучи дека одгледувалиштата или областите каде се одгледуваат мекотели кои не се вклучени во примерите претставуваат висока веројатност за пренос или ширење на болеста.

5.5.1. Примери со низок ризик за пренос на болест преку вода како резултат на географската близина на одгледувалиштето и областа каде се одгледуваат мекотели:

(а) одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели кои се напојуваат со вода од извор или бунари;

(б) одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели кои се напојуваат со вода која е дезинфицирана или третирана за да се спречи внес на болеста;

(в) одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели кои се напојуваат со вода од други извори кои:

– не се споени со одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели или објекти за преработка кои одгледуваат или преработуваат врсти приемчиви на иста болест на релевантното одгледувалиште или област каде се одгледуваат мекотели;

– не содржи диви водни животни од приемчиви видови;

(г) копнените водни базени кои опфаќаат рибници и езера, кои се изолирани од други водни извори при детерминирањето дали вониот базен може да се смета за изолиран треба да се имаат во предвид сезонските промени и можниот контакт со други водени извори (поплавени);

(д) одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели кои се лоцирани покрај брег и кои се заштитени со сигурна оддалеченост од други одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели и објекти за преработка кои одгледуваат и преработуваат врсти на аквакултура приемчиви за истите болести како и врстите на аквакултура кои се држат на предметните одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели. Сигурна оддалеченост од брегот ја одредува Агенцијата за храна и ветеринарство имајќи ја во предвид можноста и способноста релевантните причинители на болест да преживеат и опстанат во отворени води, водени струи и плимни промени.

5.5.2. Примери на низок ризик на ширење на болеста преку вода и поради географската близина на одгледувалиштето и областа каде се одгледуваат мекотели се:

(а) одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели кои немаат испуст во природни проточни води (на пример: одгледувалишта/рибници кои имаат испуст на водата во земја или нива).

(б) одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели кои се дезинфицираат или на било ко друг начин ја третираат отпадната вода за да се спречи ширење на причинителот на болеста;

(в) одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели кои ја испуштаат својата вода во јавна канализација под услов јавната канализација да користи облик на прочистување на водата, но ако канализациската вода се испушта во природна вода без претходно третирање тогаш ваквите одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели не смеат да се сметаат како одгледувалишта со ниска веројатност за ширење на болеста;

(г) одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели без испуст на водата во води во кои живеат акватични животни или диви водени животни кои се приемчиви на релевантните болести од листата;

(д) копнени водени базени, вклучително рибници и езера кои се изолирани од други водени извори, во детерминирањето дали овие водени базени може да се сметаат како изолирани треба да се имаат во предвид сезонските промени и можноста за контакт со други водени извори особено во случај на поплава;

(ѓ) одгледувалишта или област каде се одгледуваат мекотели кои се лоцирани покрај брег и кои се заштитени со сигурна оддалеченост од други одгледувалишта и областите каде се одгледуваат мекотели и објекти за преработка кои одгледуваат и преработуваат врсти на аквакултура приемчиви за истите болести како и врстите на аквакултура кои се држат на предметните одгледувалишта и области каде се одгледуваат мекотели. Сигурна оддалеченост од брегот ја одредува Агенцијата за храна и ветеринарство имајќи ја во предвид можноста и способноста релевантните причинители на болест да преживеат и опстанат во отворени води, водени струи и плимни промени.

5.6. Проценка на веројатноста на преносот и ширењето на болестите преку движење/ транспорт на акватичните животни

Движењето на акватичните животни во и од одгледувалиште и област каде се одгледуваат мекотели е важен начин на пренос на болестите.

За оваа проценка важно е:

- (а) место на потекло на акватичните животни;
- (б) број на акватични животни кои се донесени во одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели;
- (в) број на различни доставувачи на акватични животни;
- (г) фреквенција и зачестеност на движење на акватични животни во и од одгледувалиште и област каде се одгледуваат мекотели.

Моделот од точка 5.3 на овој Прилог дава препорака да се направи групирање на одгледувалиштата во групи врз основа на нивниот висок или низок ризик во однос на пренос и ширење на болеста преку движење на акватичните животни. За овој модел се земаат во предвид донесување на акватични животни на одгледувалиштата или одгледувалиштата вршат достава (вклучително и икра) односно потеклото на овие животни.

Во оваа точка се наведени примери за состојби за кои може да се смета дека преставуваат низок ризик за пренос и ширење на болеста преку движење и пренос на аквакултурата.

Примерите во оваа точка не ги вклучуваат сите можни состојби затоа не смее да се заклучи дека одгледувалиштата или област каде се одгледуваат мекотели кои не се вклучени представуваат висок ризик за пренос или ширење на болеста.

5.6.1. Примери со ниска веројатност за пренос на болести по пат на набавување на акватични животни на одгледувалиштата или области каде се одгледуваат мекотели:

- (а) одгледувалишта или области во кои се одгледуваат мекотели кои произведуваат јајца и подмладок за сопствено одгледување (ова може да биде случај за одгледувалишта кои одгледуваат/ произведуваат сопствен насад на аквакултура и каде производството е засновано на користење на природни извори);

(б) во случај кога акватичните животи се добиваат/доаѓаат само од зона или оддел слободен од болест за одгледувалиштата кои имаат здравствено статус од категорија III и IV немора животните да се донесуваат од зони или оддели слободни од болест. Одлуката вакво одгледувалиште да набавува акватични животни од одгледувалишта со здравствено статус слободно од болест го разликува тоа одгледувалиште од другите одгледувалишта со таков статус. Одгледувалиштата кои имаат здравствено статус од категорија I може да примаат животни кои потекнуваат од места со статус слободни од болест и тој критериум мора да се почитува за да се одржува статусот;

(в) случаи кога се донесуваат диви водени животни пуштени од карантин и наменети за понатамошно одгледување;

(г) во случаи кога се носи икра која е дезинфицирана, ова е важно само ако постојат научни докази или практично искуство дека дезинфекцијата значително го намалува ризикот од пренос на болест на задоволително ниво во однос на болестикои се на листата на кои видовите на акватични животни во одгледувалиштето или областа каде се одгледуваат мекотели се приемчиви.

5.6.2. Примери за ниска веројатност на ширење на болеста по пат на донесување на акватични животни на одгледувалишта или области каде се одгледуваат мекотели се:

(а) одгледувалиштата и област на кои се одгледуваат мекотели кои не доставуваат животни за понатамошно одгледување, повторно населување или обновување на залихи;

(б) Одгледувалиштат со риба кои вршат достава само на дезинфицирана икра доколку постојат научни докази или практично искуство дека дезинфекцијата значително го намалува ризикот на пренос на болеста на прифатливо ниво во однос на егзотични и не-егзотични болести од листата на кои видовите од тоа одгледувалиште се приемчиви.

*ⁱ Член 7 од Правилникот за Условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура е усогласен со член 8 од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ од 24 октомври 2006 година за здравствените барања за аквакултурата и производи од аквакултура за спречување и контрола на одредени болести кај водни животни, број 32006L0088; со последна измена со имплементативна Директива на Комисијата 2012/31/ЕЗ, број 32012L0031;

*ⁱⁱ Прилог 2 од Правилникот за Условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура е усогласен со Анекс 3 дел 2 од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ од 24 октомври 2006 година за здравствените барања за аквакултурата и производи од аквакултура за спречување и контрола на одредени болести кај водни животни, број 32006L0088; со последна измена со имплементативна Директива на Комисијата 2012/31/ЕЗ, број 32012L0031

*ⁱⁱⁱ Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни е усогласен со поглавје 5 од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ од 24 октомври 2006 година за здравствените барања за аквакултурата и производи од аквакултура за спречување и контрола на одредени болести кај водни животни, број 32006L0088; со последна измена со имплементативна Директива на Комисијата 2012/31/ЕЗ, број 32012L0031

*^{iv} Прилог 2 од Правилникот за Условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура е усогласен со Анекс 3 дел 2 од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ од 24 октомври 2006 година за здравствените барања за аквакултурата и производи од аквакултура за спречување и контрола на одредени болести кај водни животни, број 32006L0088; со последна измена со имплементативна Директива на Комисијата 2012/31/ЕЗ, број 32012L0031

*^v Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат е усогласено со Part II of Annex IV Directive 2006/88/EC.

*^{vi} Прилог 2 од Правилникот за Условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура е усогласен со Анекс 3 дел 2 од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ од 24 октомври 2006 година за здравствените барања за аквакултурата и производи од аквакултура за спречување и контрола на одредени болести кај водни животни, број 32006L0088; со последна измена со имплементативна Директива на Комисијата 2012/31/ЕЗ, број 32012L0031;

*^{vii} Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на одредени болести кај водните животни е усогласен со поглавје 5 од Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ од 24 октомври 2006 година за здравствените барања за аквакултурата и производи од аквакултура за спречување и контрола на одредени болести кај водни животни, број 32006L0088; со последна измена со имплементативна Директива на Комисијата 2012/31/ЕЗ, број 32012L0031

*^{viii} Прилог 1, Дел Б од Правилникот за начинот и постапката на пријавување на болести кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кои задолжително се пријавуваат е усогласено со Part II of Annex IV Directive 2006/88/EC